



Обука на тема:

"Учество на приватниот сектор во спроведувањето на националните придонеси кон ублажувањето на климатски промени"

Датум: 25/05/2021, вторник

Локација: on-line (на платформата Zoom)

време: 13:00 ч.

времетраење: 120 минути

Агенда

Време	Тема	Опис	Придружни документи / алатки
15 минути пред почетокот на обуката	Регистрација на учесниците и приклучување кон платформата	On-line настанот ќе се спроведе на ZOOM платформата. Настанот ќе почне 15 минути пред почетокот на обуката со цел секој учесник да се приклучи на обуката со време	
СЕСИЈА 1: ВОВЕД			
10 минути	Вовед во обуката Цел на обуката: Да се обезбедат информации за претставниците на локалната самоуправа и приватниот сектор за националните придонеси кон ублажувањето на климатските промени и начинот на кој приватниот сектор може да земе учество во нивното спроведување.	Информациите ги обезбедува домаќинот на настанот, во врска со целите на обуката, резултатите и агендата, очекуваните резултати од обуката итн. (претставник на УНДП)	
СЕСИЈА 2: НАЦИОНАЛНИ ПРИДОНЕСИ КОН УБЛАЖУВАЊЕТО НА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ (NDC)			



15 минути	Што се национални придонеси кон ублажувањето на климатски промени (NDC) Претставување на Ревидираниот национален придонес кон Договорот од Париз за клима Дискусија со учесниците	Македонска Академија на науки и уметности, МАНУ Г-ѓа Наташа Марковска Министерство за животна средина и просторно планирање Г-ѓа Теодора Гранчаровска Обрадовиќ Државен советник за климатски промени	Видео изјава од настанот #Возможное
10 минути	Предизвици и можности за вклучување на општините во борбата со климатските промени Дискусија со учесниците	Г-дин Љупчо Димов, Раководител на одделение за енергетска ефикасност при Општина Карпош	Видео изјава од настанот #Возможное
Пауза 20 минути – диско гимнастика			
15 минути	Бизнис секторот како иницијатор за поамбициозна климатска акција – светски трендови Дискусија со учесниците	Др. Петра Поп Ристова	Online PPT презентација
10 минути	Локални одржливи бизнис иницијативи за намалување на климатските промени Дискусија со учесниците	Претставник на ПРОПОИНТ	Видео изјава од настанот #Возможное
10 минути		Проф. Илија Насов, Претставник на Камел Солар Доо	Online PPT презентација
10 минути		Претставник на ЕКО-СОЛАР Штип	Online PPT презентација
10 минути		Софија Богева, Претставник на Скопје Лаб, Центар за иновации на Град Скопје	Online PPT презентација
ЗАВРШУВАЊЕ			
10 минути	Завршување на обуката	Заклучоци, очекувања, оценка на обуката	Формулар за евалуација



Република Северна Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање



Republika e Maqedonisë së Veriut
Ministria e Mjedisit Jetësor
dhe Planifikimit Hapësinor



Вкупно 120 минути			
----------------------	--	--	--